

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ПРИМЕРОК

Службен весник на Р. Македонија бр.92/08 од 22.07.2008 година

Член 1

Во Законот за задолжителниот примерок („Службен весник на Република Македонија“ број 11/94), во членот 4 став 1, членот 9, членот 10 ставови 1 и 2, членот 12 и членот 15 зборовите: "Народната и универзитетска библиотека "Климент Охридски" - Скопје" се заменуваат со зборовите: "Националната установа - Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски - Скопје".

Член 2

Во членот 4 став 2, членот 9, членот 10 ставови 1 и 2 и членот 15 зборовите: "Кинотеката на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "Националната установа - Кинотека на Република Македонија".

Член 3

Во членот 4 став 1 зборовите: "Матичната библиотека "Климент Охридски" - Битола" се заменуваат со зборовите: "Националната установа - Универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски" - Битола".

Член 4

Во членот 4 став 1 зборовите: "Народната библиотека "Гоце Делчев" - Штип" се заменуваат со зборовите: "Националната установа - Библиотека "Гоце Делчев" - Штип".

Член 5

Во членовите 11 и 15 зборовите: "Музејот на Македонија - Археолошки, Историски и Етнолошки" се заменуваат со зборовите: "Националната установа - Музеј на Македонија".

Член 6

Членот 17 се менува и гласи:

"1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице кое не доставило задолжителен примерок (член 4 ставови 1, 2 и 3).

2) Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

3) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на трговецот поединец.

4) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на физичкото лице.

5) За прекршокот од ставот 1 на овој член на правното лице може да му се изрече санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност од шест месеца до две години.

6) За прекршокот од ставот 1 на овој член на физичкото лице може да му се изрече санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност од шест месеца до две години."

Член 7

Членот 18 се менува и гласи:

"1) Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

- не достави задолжителен примерок во состојба утврдена со закон (член 8);
- не овозможи увид (член 9);
- не доставува извештај секои три месеца (член 10 ставови 1 и 2) и
- не достави задолжителен примерок во определено време (член 6 ставови 1 и 2).

2) Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

3) Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на трговецот поединец.

4) Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на физичкото лице.

5) За прекршокот од ставот 1 на овој член на правното лице може да му се изрече санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност од шест месеца до две години.

6) За прекршокот од ставот 1 на овој член на физичкото лице може да му се изрече санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност од шест месеца до две години."

Член 8

По членот 18 се додаваат два нови поднаслови и два нови члена 18-а и 18-б, кои гласат:

„Прекршочен орган

Член 18-а

1) За прекршоците утврдени во членовите 17 и 18 на овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува органот на државната управа надлежен за работите од областа на културата (во натамошниот текст: Прекршочен орган).

2) Прекршочната постапка од ставот 1 на овој член пред Прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна комисија) формирана од страна на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на културата.

3) Прекршочната комисија е составена од овластени службени лица вработени во органот на државната управа надлежен за вршење на работите во областа на културата, од кои едно ја врши функцијата на претседател на Прекршочната комисија.

4) Прекршочната комисија е составена од три члена од кои:

- двајца дипломирани правници, од кои еден со положен правосуден испит со пет години работно искуство во својата област и
- еден член со висока стручна подготовка од областа на општествените науки со пет години работно искуство од својата област.

5) Прекршочната комисија се избира за времетраење од три години со право на реизбор на членовите.

6) За претседател на Прекршочната комисија може да биде избран само дипломиран правник.

7) Прекршочната комисија за Прекршочниот орган одлучува за прекршоците утврдени со овој и со друг закон и изрекува прекршочни санкции утврдени со овој закон, Законот за прекршоците и/или со друг закон.

8) Покрај членовите на Прекршочната комисија министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на културата може да определи секретар на Прекршочната комисија кој врши административни работи за Комисијата и заменици членови кои, по исклучок, учествуваат во работата на Прекршочната комисија во случај на отсуство на некој од членовите.

9) Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа.

10) Против решенијата на Прекршочната комисија, со кои се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежниот суд.

Порамнување

Член 18-6

За прекршоците во членовите 17 и 18 на овој закон, инспекторите за култура се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување пред да поднесат барање за прекршочна постапка."

Член 9

Членовите 19, 20, 21, 22 и 23 се бришат.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.